

УИАА ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА ПЛАНИНАРЕЊЕ, КАЧУВАЊЕ КАРПИ И АЛПИНИЗАМ

УИАА смета дека принципите изложени во оваа Декларација се основни норми што сите планинари, качувачи и алпинисти треба да ги следат:

ЕТИКА И СТИЛ

- Чесно го пријавуваме стилот на качување
- Прифаќаме други стилови на качување, различни од нашите
- При планинарење или качување го почитуваме искуството на другите.

БАЛАНСИРАЊЕ МЕЃУ РИЗИКОТ, УСПЕХОТ И НЕУСПЕХОТ

- Пред да преземеме ризици ги земаме предвид последиците врз другите.
- Им помагаме на луѓето во неволја, дури и на сметка на сопствените цели.

ПРАВА И ОДГОВОРНОСТИ

- Го почитуваме природниот екосистем во качувачките локации и планинските региони
- Свесни сме за климатските промени и се стремиме да го намалиме нашето влијание врз природата
- Се придржуваме на локалните прописи и ги почитуваме локалните заедници и култури
- Одговорно го поддржуваме правото на пристап до природата



UIAA

International Climbing and Mountaineering Federation
UNION INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS D'ALPINISME

